

2015511972

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНИТАРНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 март 2015 година.

Бр. 08-1470/1
30 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНИТАРНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Во Законот за санитарната и здравствената инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број 71/2006, 139/2008, 88/10, 18/11, 53/11, 164/13, 43/14 и 144/14) по членот 5 се додаваат два нови члена 5-а и 5-б, кои гласат:

„Член 5-а

Инспекторатот врши надзор над преземените обврски на работодавачот во однос на пријавувањето на работникот и вклучувањето на работникот во задолжителното социјално осигурување врз основа на работен однос, согласно со Законот за работните односи.

Член 5-б

Инспекторатот врши инспекциски надзор над примената на прописите по однос на забрана и спречување на вршењето на нерегистрирана дејност во јавните и приватните здравствени установи, правните и физичките лица кои вршат производство и промет на предмети за општа употреба, козметички производи, работи од традиционална и комплементарна медицина, активноста на кожа (користење на солариум, трајно отстранување на влакна и други активности за нега и за разубавување) и активности со кои се продира во кожата (тетовирање, пирсинг, трајна шминка, акупунктура, нехирушка липосукција, употреба на ботокс, користење на ласер и слично).“

Член 2

По членот 17 се додаваат два нови члена 17-а и 17-б, кои гласат:

„Член 17-а

Инспекторите во случај на констатирани неправилности за преземање на обврски за пријавување на работникот и вклучување на работникот во задолжително социјално осигурување врз основа на работен однос, ќе преземат мерки согласно Законот за работните односи.

Член 17-б

Инспекторите во случај на констатирани неправилности од членот 5-б од овој закон, ќе преземат мерки согласно со прописите од областа на забрана и спречување на вршењето на нерегистрирана дејност.“

Член 3

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст од Законот за санитарната и здравствената инспекција.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, освен одредбата од членот 1 со која се додава нов член 5-б и одредбата од членот 2 со која се додава нов член 17-б, кои ќе започнат да се применуваат со започнувањето на примената на Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14).